



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Четврток, 19 декември 1957
Број 36
Година XIII

Претплатата за 1957 год. изнесува
1.000 дин. Овој број чини 30 дин.
Чековна сметка број 802-Т-698.

190.

На основа точка 1 од Одлуката за овластување на Законодавниот одбор на Републичкиот собор на Народното собрание да утврди кои одредби за управната постапка од републичките закони остануваат во сила а другите да ги укине или измени („Службен весник на НРМ“, бр. 9/57), во врска со член 298 став 2 и член 299 став 1 од Законот за општата управна постапка, а по предлог на Извршниот совет, Законодавниот одбор на Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија на својата седница од 18 декември 1957 година го утврди текстот на Одлуката за усогласување на одредбите на управната постапка од републичките закони со Законот за општата управна постапка.

Народно собрание
на Народна Република Македонија

ИС бр. 1010
18 декември 1957 год.
Скопје

За Претседател
на Законодавниот одбор
на Републичкиот собор,
Осман Мифтари, с. р.

ОДЛУКА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ НА УПРАВНАТА ПОСТАПКА ОД РЕПУБЛИЧ- КИТЕ ЗАКОНИ СО ЗАКОНОТ ЗА ОПШТА- ТА УПРАВНА ПОСТАПКА

I.

За доведување во склад со Законот за општата управна постапка на одредбите на управната постапка од републичките закони кои беа во сила на денот на објавувањето на Законот за општата управна постапка, со оваа Одлука се утврдува кои одредби за управната постапка од тие прописи остануваат и натаму во сила а кои се изменуваат или укинуваат.

Исто така со оваа Одлука се одредува во кои управни работи од тие прописи по кои решение се донесува по слободна оценка не мораат да бидат изложени разлозите од кои надлежниот орган се раководел при донесувањето на решението.

II.

Одредбите за управната постапка од републичките закони во поедините управни области се ускладуваат на следниот начин:

А. Во областа на стопанството

а) Шумарство

1) Закон за пасиштата и утрините во општона-
родниот имот („Службен весник на НРМ“ бр. 19/55)
— остануваат во сила одредбите од чл. 8 и чл. 9

б) туризам и угостителство

1) Закон за туристичкото логорување („Служ-
бен весник на НРМ“ бр. 9/56)
— се менува одредбата на член 11 став 3 така
да гласи:

„Шаторите и другите привремени објекти, ос-
нувачот може да ги издава на употреба само отка-
ко посебна комисија установи дека се исполнети
условите од првиот став на овој член и за тоа му
издава на организаторот решение. Комисијата ја
сочинуваат два члена што ги именува надлежниот
совет на народниот одбор на општината и санитар-
ниот инспектор како претседател на комисијата“.

в) Индустрија

1) Закон за издавање и изведување на градеж-
ни работи („Службен весник на НРМ“ бр. 19/56)
— остануваат во сила одредбите од член 3 став
1, член 6, 9, 10 и 11 став 1 и 2.

Б. Во областа на трудовите односи

1) Закон за занаетчиството („Службен весник
на НРМ“ бр. 3/51).
— остануваат во сила одредбите од член 21, 22
став 1, 23 став 6 член 34 и 35 став 6.

В. Во областа на народното здравје

1) Закон за аптеките („Службен весник на
НРМ“ бр. 36/56)
— остануваат во сила одредбите од чл. 8 став 2
и чл. 58 став 2 и 3.

Г. Во областа на социјалната заштита

1) Закон за вршење на старателство („Службен
весник на НРМ“ бр. 18/50 и 24/55)
— остануваат во сила одредбите од член 3, 4,
25, 37 став 2 и член 57 став 5 и 6.
2) Закон за социјалните установи („Службен
весник на НРМ“ бр. 40/55)
— остануваат во сила одредбите од член 36
став 1 и член 37.

Д. Во областа на просветата и културата

1) Закон за универзитетот во Скопје („Служ-
бен весник на НРМ“ бр. 15/56)
— остануваат во сила одредбите од член 18
став 1 и 2 член 91 став 3, член 92 став 2, член 113
став 4 и член 158 ст. 1.

Е. Во областа на општата управа

1) Закон за државните службеници („Службен весник на НРМ“ бр. 4/48 и 4/49)

— останува во сила одредбата од член 75.

2) Закон за спроведување уредувањето на општините и околиите („Службен весник на НРМ“ бр. 20/55)

— остануваат во сила одредбите од член 17 став 1 и 2.

Ж. Во областа на внатрешните работи

1) Закон за изработка на штембили, печати и жигови на територијата на НРМ („Службен весник на НРМ“ бр. 29/46)

Во образложението на решението донесено на основа на одредбите од член 3 не мораат да бидат изнесени разлозите на слободната оценка.

2) Закон за доброволните против пожарни друштва („Службен весник на НРМ“ бр. 20/51 и 24/55)

— остануваат во сила одредбите од член 8.

3) Закон за прекршоците против јавниот ред и мир („Службен весник на НРМ“ бр. 10/49, 30/51 и 19/56)

Во образложението на решението донесено на основа на одредбите од член 7 став 1 не мораат да бидат изнесени разлозите на слободната оценка.

III.

Кога со закон или пропис заснован на закон е одредено решение да донесува еден орган во согласност, потврда или одобрение на друг орган, овој друг орган во случај да ја одбие согласноста, потврдата или одобрението е должен тоа да го образложи. Органот надлежен за донесување на решението е должен во образложението да ги изнесе разлозите за донесување на такво решение, а не само да се повика на актот со кој е одбиена согласноста потврдата или одобрението.

Оваа одредба не се однесува на решенија донесени на основа слободна оценка, а во кои по постојните прописи не мога да бидат изнесени разлозите од кои органот се раководел.

IV.

Одредбите од републичките закони за управната постапка споменати во точка II од оваа Одлука, со кои се предвидува приговор како правно средство, доколку не се усогласени со одредбите на точка II од оваа Одлука се усогласуваат така што правното средство против првостепеното решение по кое се донесува решение кое е конечно во управната постапка, се наречува жалба. Доколку по такво правно средство се донесува решение кое не е конечно во управната постапка, правното средство го задржува називот приговор.

Ако со прописите од претходниот став правното средство против првостепеното решение е наречено жалба, а решението кое по истото се донесува не е конечно во управната постапка таквото правно средство се вика приговор. Приговор се наречува и правното средство против првостепеното решение на една организациона единица до друга организациона единица на ист орган, како и правното средство до органот по чие овластување е

донесено првостепеното решение, без оглед дали решението кое се донесува по таков приговор е конечно или не е конечно.

V.

Покрај одредбите што се оставени во сила односно се изменети со точка II од оваа Одлука остануваат во сила и:

— одредбите на републичките закони со кои е утврдена надлежноста на органите за водење на управната постапка во прв степен;

— одредбите со кои е одредено во една работа да решаваат два или повеќе органи, решение да донесува еден орган со претходна согласност или во согласност со друг орган, или со потврда или одобрение на друг орган или еден орган да е должен пред донесувањето на решението да прибави мнение на друг орган.

VI.

Во прописите споменати во точка I од оваа Одлука во кои актите донесени во управната постапка не се наречени решение односно заклучок туку со некој друг назив (одлука и сл.), одредбите за тоа се усогласуваат така што тие акти се наречуваат решение или заклучок како што е предвидено во член 201 односно член 219 од Законот за општата управна постапка.

Другите називи на актите донесени во управната постапка се задржуваат во колку при усогласувањето на поедини одредби од управната постапка се задржани со оваа Одлука или доколку се во прашање работи во кои содржината на актот упатува на поинаков назив (дозвола за лов, дозвола за носење оружје и др.) кој со посебни прописи му е даден на таков акт.

VII.

Одредбите на управната постапка од републичките закони кои биле во сила во време на објавувањето на Законот за општата управна постапка, а кои со оваа Одлука не се оставени во сила или изменети односно ускладени, се укинуваат.

VIII.

Се овластува Секретаријатот за општа управа на Извршниот совет да издава потребни објаснувања и упатства за примена на оваа Одлука.

IX.

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

191.

На основа чл. 298 став 3 и чл. 299 став 1 од Законот за општата управна постапка и чл. 75 став 2 од Уставниот закон за основите на општествено-то и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, Извршниот совет донесува

УРЕДБА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕТО НА ОДРЕДБИТЕ ЗА УПРАВНАТА ПОСТАПКА ОД ПРОПИСИТЕ НА БИВШАТА ВЛАДА НА НРМ, ИЗВРШНИОТ СОВЕТ, РЕПУБЛИЧКИТЕ СОВЕТИ И РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА СО ЗАКОНОТ ЗА ОПШТАТА УПРАВНА ПОСТАПКА

Член 1

За доведување во склад со Законот за општата управна постапка на одредбите на управната постапка од прописите на бившата Влада на НРМ, Извршниот совет, републичките совети и републичките органи на управата, кои беа во сила во време на објавувањето на Законот за општата управна постапка, со оваа Уредба се утврдува кои одредби за управната постапка од тие прописи остануваат и натаму во сила а кои одредби се изменуваат или укинуваат.

Исто така со оваа Уредба се одредува во кои управни работи од тие прописи по кои решение се донесува по слободна оценка не мора да бидат изложени разлозите од кои надлежниот орган се раководел при донесувањето на решението.

Член 2

Одредбите за управната постапка од прописите на бившата Влада на НРМ, Извршниот совет, републичките совети и републичките органи на управата во поедини управни области се ускладуваат на следниот начин:

А. Во областа на финансите

1) Уредба за органите и постапката за расправување на самовласните завземања на земјиштата од општонародниот имот („Службен весник на НРМ“ бр. 7/55).

— остануваат во сила одредбите од чл. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 став 1.

Б. Во областа на стопанството

а) Земјоделство

1) Уредба за надзор над извршувањето на Законот за унапредување на лозарството („Службен весник на НРМ“ бр. 4/56).

— останува во сила одредбата од чл. 8.

2) Уредба за надзор над извршувањето на Законот за унапредување на сточарството („Службен весник на НРМ“ бр. 4/56)

— останува во сила одредбата на чл. 8.

3) Уредба за надзор над извршувањето на Законот за унапредување на овоштарството („Службен весник на НРМ“ бр. 4/56)

— останува во сила одредбата на чл. 8.

4) Уредба за контрола на квалитетот на овошниот посадочен материјал („Службен весник на НРМ“ бр. 5/56)

— остануваат во сила одредбите од чл. 4.

5) Уредба за контрола на квалитетот на лозовиот посадочен материјал („Службен весник на НРМ“ бр. 5/56)

— останува во сила одредбата од чл. 4.

6) Правилник за условите под кои може да се произведува овоштен посадочен материјал („Службен весник на НРМ“ бр. 13/55)

— останува во сила одредбата од чл. 4 став 1.

7) Правилник за условите под кои може да се произведува лозов посадочен материјал („Службен весник на НРМ“ бр. 13/55)

— останува во сила одредбата од чл. 4 став 1.

8) Правилник за елементите што треба да ги содржи елаборатот за подигнување на овошни насади поголеми од 0,5 ха („Службен весник на НРМ“ бр. 13/55)

— остануваат во сила одредбите од чл. 4 и 5.

9) Правилник за елементите кои треба да ги содржи елаборатот за подигнување на лозја поголеми од 0,5 ха („Службен весник на НРМ“ бр. 13/55)

— остануваат во сила одредбите од чл. 4 и 5.

10) Правилник за извршување на Законот за рибарство („Службен весник на НРМ“ бр. 28/55 и 38/55)

— останува во сила одредбата на чл. 11.

11) Правилник за асанирање на овошни насади („Службен весник на НРМ“ бр. 3/56)

— останува во сила одредбата од чл. 4 став 2.

12) Правилник за задолжително лиценцирање на овнови и нерези за приплод („Службен весник на НРМ“ бр. 28/56)

— остануваат во сила одредбите од чл. 2 став 2 и чл. 6 став 2.

Се менува одредбата на чл. 3 став 3 така да гласи:

„Ако машко расплодно грло не биде приведено во одредено време или место на преглед, комисијата ќе донесе заклучок за принудно приведување на тоа грло на трошок на власникот односно држателот на грлото“.

б) Шумарство

1) Правилник за спроведување на Уредбата за издавање летни и зимски пасишта на користење по пат на јавно наддавање („Службен весник на НРМ“ бр. 13/54)

— останува во сила одредбата од чл. 4.

2) Напатствие за начинот и средствата за труење на одделни видови незаштитена дивеч („Службен весник на НРМ“ бр. 11/50)

— останува во сила одредбата од точка 4.

в) Трговија

1) Уредба за приватните угостителски дуќани („Службен весник на НРМ“ бр. 31/55)

— останува во сила одредбата од чл. 8 ст. 3.

г) Индустрија

1) Уредба за оснивање инспекција за парните котлови („Службен весник на НРМ“ бр. 31/55)

— останува во сила одредбата од чл. 10 став 3.

2) Уредба за оснивање рударско металуршката инспекција („Службен весник на НРМ“ бр. 31/55 и 16/56)

— останува во сила одредбата од чл. 9 ст. 3.

3) Уредба за домашна ракотворба („Службен весник на НРМ“ бр. 35/55)

— останува во сила одредбата од чл. 5.

д) Сообраќај

1) Уредба за јавен превоз во патниот сообраќај („Службен весник на НРМ“ бр. 39/53)

— останува во сила одредбата од чл. 13 став 2.

2) Правилник за извршување Уредбата за јавен превоз во патниот сообраќај („Службен весник на НРМ“ бр. 13/54)

— остануваат во сила одредбите од чл. 8 став 2, чл. 10, 14 став 2, чл. 22 и 23.

В. Во областа на трудовите односи

1) Уредба за работните односи и плаќање на домашниот помошни персонал („Службен весник на НРМ“ бр. 34/52)

— остануваат во сила одредбите од чл. 13 и 14.

2) Правилник за полагање испит за занаетчиски помшник („Службен весник на НРМ“ бр. 24/53).

— остануваат во сила одредбите од чл. 10, 11, 12, 14, 17, став 1 и чл. 26.

Се менува одредбата на чл. 17 став 2, така да гласи:

„Кандидатот што го напуштил започнатиот испит без оправдани причини се смета дека се откажал од испитот и не може да се јави на повторно полагање додека не изминат три месеца, ако го напуштил теоретскиот дел или шест месеци ако го напуштил практичниот дел на испитот. За ова, по барање на кандидатот, комисијата ќе му издаде решение, против кое истиот може да подаде приговор до органот на управата надлежен за работите на трудот во рок од 8 дена од денот на примањето“.

3) Правилник за полагање испит за занаетчиски помошник на лица кои се здобиле со стручна спрема по пат на приучување („Службен весник на НРМ“ бр. 4/54)

— остануваат во сила одредбите од чл. 8, 9, став 2, чл. 10, 12, 15 став 1 и чл. 24.

Се менува одредбата од чл. 15 став 2 така да гласи:

„Кандидатот што го напуштил започнатиот испит без оправдани причини се смета дека се откажал од испитот и не може да се јави на повторно полагање додека не изминат три месеци, ако го напуштил теоретскиот дел или шест месеци ако го напуштил практичниот дел од испитот. За ова, по барање на кандидатот комисијата ќе му издаде решение против кое истиот може да подаде приговор до органот на управата надлежен за работите на трудот во рок од 8 дена од денот на примањето“.

4) Правилник за полагање испит за квалификувани и висококвалификувани работници кои се здобиле со стручна спрема по пат на приучување („Службен весник на НРМ“ бр. 13/56)

— остануваат во сила одредбите од чл. 7 став 1 и 3, чл. 8 став 2 и чл. 9 став 2.

Се менува одредбата од чл. 7 став 2, така да гласи:

„Барање во врска со ова може да направи и членот на Комисијата и кандидатот. По ова барање решава органот при кого е формирана испитна комисија“.

5) Упатство за условите за здобивање стручна спрема за полагање стручен испит за квалификувани и висококвалификувани работници возачи на моторни возила („Службен весник на НРМ“ бр. 35/56)

— остануваат во сила одредбите од точка 8 ст. 1 и 3, точ. 9 ст. 2, и точ. 10 став 1 и 2.

Се менува одредбата од точка 8 став 2 така да гласи:

„Барање во врска со ова може да направи и членот на комисијата и кандидатот. По ова барање решава органот при кого е формирана испитната комисија“.

Г. Во областа на школството, просветата и културата

1) Правилник за учителски дипломски испит („Службен весник на НРМ“ бр. 4/50)

— остануваат во сила одредбите од чл. 5 став 1, член 9, 17 став 2 и член 30 став 1.

2) Правилник за матурски испит („Службен весник на НРМ“ бр. 7/50)

— остануваат во сила одредбите од член 5 став 1 и член 32.

3) Правилник за приватните испити во училиштата за општо образование („Службен весник на НРМ“ бр. 16/54)

Се менува одредбата на член 19 така да гласи:

„Против неправилностите во спроведувањето на испитите и во работата на испитните комисији е допуштен приговор. Приговорот се поднесува до директорот на гимназијата односно управителот на осмолетката во рок од три дена по соопштувањето на резултатите од испитот.“

Директорот е должен решение по приговор да донесе во рок од 48 саата по неговото поднесување.

Против оценките дадени на испитот не е допуштен ни приговор ни жалба.

4) Правилник за приватните испити во економските техникуми („Службен весник на НРМ“ бр. 6/56)

Се менува одредбата од чл. 23 така да гласи:

„Против неправилностите во спроведувањето на испитите и во работата на испитната комисија е допуштен приговор. Приговорот се поднесува до директорот на техникумот во рок од три дена по соопштувањето на резултатите од испитот.“

Директорот е должен решение по приговор да донесе во рок од 48 саата по неговото поднесување.

Против оценките дадени на испитот не е допуштен ни приговор ни жалба“.

5) Правилник за диплома испит во средните стручни школи („Службен весник на НРМ“ бр. 6/56)

— остануваат во сила одредбите од чл. 28 став 2 и 3.

6) Правилник за полагање дипломски испит во учителско-домаќинската школа во Скопје („Службен весник на НРМ“ бр. 29/56)

— остануваат во сила одредбите од чл. 7 став 2, член 11, 21 став 2 и член 35.

7) Упатство за школувањето во општообразовните и стручните училишта („Службен весник на НРМ“ бр. 29/56)

— останува во сила одредбата од точка 10 ст. 1.

Д. Во областа на социјалната заштита

1) Уредба за давање помош на материјално необезбедени лица („Службен весник на НРМ“ бр. 23/53).

— остануваат во сила одредбите од член 5 ст. 2.

2) Уредба за давање парична помош на жртвите од фашистички терор и нивните фамилии („Службен весник на НРМ“ бр. 23/53)

— остануваат во сила одредбите од член 8 став 3 и член 13 став 1 и 3.

3) Упатство за применување Уредбата за помош на фамилиите чии хранители се наоѓаат на задолжителна служба во Југословенската народна армија („Службен весник на НРМ“ бр. 15/54)

— остануваат во сила одредбите од точка 14 став 1 и 3.

Е. Во областа на правосудните работи

1) Уредба за дневниците и накнадите на судиите поротници („Службен весник на НРМ“ бр. 23/53 и 18/56).

— останува во сила одредбата од член 6

2) Правилник за полагање на судијскиот испит („Службен весник на НРМ“ бр. 25/56)

— остануваат во сила одредбите на член 3 и 4.

Ж. Во областа на комуналните работи

Уредба за издавање дозволи за рушење на згради („Службен весник на НРМ“ бр. 18/51)

— остануваат во сила одредбите од член 2 став 3.

З. Во областа на внатрешните работи

1) Уредба за забрана снимањето и скицирањето на поедини објекти („Службен весник на НРМ“ бр. 7/52).

Во образложенијата на решенијата донесени на основа на одредбите од чл. 3 став 2 и чл. 4 не морат да бидат изнесени разлозите на слободната оценка.

2) Правилник за состав и водење на државните матични книги („Службен весник на НРМ“ бр. 17/54)

— остануваат во сила одредбите од чл. 75, 77 став 4, член 103, 104, став 1, член 110 и 112.

3) Наредба за превоз на лица со камиони („Службен весник на НРМ“ бр. 10/53).

— остануваат во сила одредбите од точка 5.

4) Упатство за реконструкција (обнова) на уништените матични книги на родените („Службен весник на НРМ“ бр. 23/47)

— остануваат во сила одредбите од точка 14 став 1 точка 21 став 1, 2 и 3.

5) Напатствие за водење евиденција на државјаните на НРМ („Службен весник на НРМ“ бр. 35/47).

— остануваат во сила одредбите од точка 3 ст. 2 и 3 и точка 24.

Член 3

Кога со закон или со пропис заснован на закон е одредено решение да донесува еден орган во согласност (потврда, одобрение) од друг орган, другиот орган во случај да ја одбие согласноста (потврдата, одобрението), е должен тоа да го образложи. Органот надлежен за донесување на решението е должен во образложението да ги изнесе разлозите за донесување на такво решение, а не само да се повика на актот со кој е одбиена согласноста (потврдата, одобрението).

Оваа одредба не се однесува на решенијата донесени на основа слободна оценка а во кои по

постојните прописи не мораат да бидат изнесени разлозите од кои се раководел органот.

Член 4

Одредбите од прописите на бившата Влада на НРМ, Извршниот совет, републичките совети и републичките органи на управата за управната постапка споменати во член 1 од оваа Уредба во кои се предвидува приговор како правно средство, доколку не се усогласени со одредбите од член 2 од оваа Уредба, се усогласуваат така што правното средство против првостепеното решение по кое се донесува решение кое е конечно во управната постапка се наречува жалба. Доколку по такво правно средство се донесува решение кое не е конечно во управната постапка, правното средство го задржува називот приговор.

Ако со прописите во претходниот став правното средство против првостепеното решение е наречено жалба а решението кое се по истото донесува не е конечно во управната постапка таквото правно средство се наречува приговор. Приговор се наречува и правното средство против првостепеното решение на една организациона единица до друга организациона единица на исти орган, како и правното средство до органот по чие овластување е донесено првостепеното решение без оглед дали решението кое се донесува по таков приговор е конечно или не е конечно.

Член 5

Покрај одредбите што се оставени во сила доколку не се изменети со член 2 од оваа Уредба остануваат во сила и:

— одредбите од прописите на бившата Влада на НРМ, Извршниот совет, републичките совети и републичките органи на управата споменати во чл. 1 од оваа Уредба со кое е утврдена надлежноста за водење на управната постапка во прв степен;

— одредбите со кое е одредено да во една работа решаваат два или повеќе органа, да решение донесува еден орган со претходна согласност или во согласност со друг орган. или со потврда или одобрение на друг орган или да е еден орган должен пред донесувањето на решението да прибави мислење на друг орган.

Член 6

Во прописите споменати во член 1 од оваа Уредба во кои актите донесени во управната постапка не се наречени решение, односно заклучок туку се со друг назив (одлука и слично) одредбите за тоа се усогласуваат така што тие акти се наречуваат решение или заклучок како што е предвидено во член 201 односно член 219 од Законот за општата управна постапка.

Другите називи на актите во управната постапка се задржуваат во колку при усогласувањето на поедините одредби од управната постапка се задржани со оваа Уредба или доколку се работи за работи во кои содржината на актот упатува на поинаков назив (дозвола за лов, дозвола за носење оружје) кој со посебни прописи му е даден на таков акт.

Член 7

Одредбата за управната постапка од прописите на бившата Влада на НРМ, Извршниот совет, републичките совети и републичките органи на управата, кои биле во сила во време на објавувањето на Законот за општата управна постапка а кои со оваа Уредба не се оставени во сила или изменети односно ускладени, се укинуваат.

Член 8

Се овластува Секретаријатот за општа управа на Извршниот совет да издава потребни објаснувања и упатства за примена на оваа Уредба.

Член 9

Оваа Уредба влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС број 225

18 декември 1957 година

Скопје

Извршен совет

Секретар,
Васил Горгов, с. р.Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

192.

На основа член 2, 7 и 10 од Основната уредба за установите со самостојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 51/53) Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАВОДОТ ЗА ОВОШТАРСТВО ВО СКОПЈЕ ЗА УСТАНОВА СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

1. Во точка 5 од Решението за прогласување на Заводот за унапредување на овоштарството во Скопје за установа со самостојно финансирање донесено под ИС, бр. 327 од 18 ноември 1954 год. („Службен весник на НРМ“, бр. 37/54) по точка г) се додава нова точка д) која гласи:

д) „Фонд за сопствено учество во станбена изградба“.

2. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето.

ИС бр. 204

25 ноември 1957 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Васил Горгов, с. р.Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

193.

На основа член 2, 7 и 10 од Основната уредба за установите со самостојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 51/53) Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ ИСПИТАТЕЛЕН ИНСТИТУТ ВО СКОПЈЕ ЗА УСТАНОВА СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

1. Во точка 5 од Решението за прогласување на Земјоделскиот испитателен институт во Скопје за установа со самостојно финансирање, ИС бр. 324/54 („Службен весник на НРМ“ бр. 37/54), по точка г) се додава нова точка д) која гласи:

д) „Фонд за сопствено учество во станбена изградба“.

2. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето.

ИС бр. 207

25 ноември 1957 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Васил Горгов, с. р.Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

194.

На основа член 2, 7 и 10 од Основната уредба за установите со самостојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 51/53) Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗЕМСКАТА ЕРГЕЛА „11 ОКТОМВРИ“ ВО С. ГНЕОТИНО — БИТОЛСКА ОКОЛИЈА

1. Во точка 5 од Решението на Земската ергела „11 октомври“ во с. Гнеотино — Битолска околија донесено под ИС, бр. 318 од 18 ноември 1954 год. („Службен весник на НРМ“, бр. 37/54), по точка г) се додава нова точка д) која гласи:

д) „Фонд за сопствено учество во станбена изградба“.

2. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето.

ИС бр. 202

25 ноември 1957 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Васил Горгов, с. р.Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

195.

На основа член 2, 7 и 10 од Основната уредба за установите со самостојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 51/53 г.) Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ПРОГЛАСУВАЊЕ РИБАРСКАТА СТАНИ-
ЦА ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЊЕ НА
РИБАРСТВОТО ВО СКОПЈЕ ЗА УСТАНОВА
СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

1. Во точка 5 од Решението за прогласување Рибарската станица за научно-истражување на рибарството во Скопје за установа со самостојно финансирање, донесено под ИС бр. 323 од 18 ноември 1954 година („Службен весник на НРМ“ бр. 37/54), по точка г) се додава нова точка д) која гласи:

д) „Фонд за сопствено учество во станбена изградба“.

2. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето.

ИС бр. 205
25 ноември 1957 година
Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Васил Горгов, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

196.

На основа член 2, 7 и 10 од Основната уредба за установите со самостојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 51/53) Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ПРЕМИНУВАЊЕ НА ИНСТИТУТОТ ЗА
ТУТУН ВО ПРИЛЕП НА ПОСЛУВАЊЕ
КАКО УСТАНОВА СО САМОСТОЈНО
ФИНАНСИРАЊЕ

1. Во точка 5 од Решението за преминување на Институтот за тутун во Прилеп на пословање како установа со самостојно финансирање, донесено под ИС број 320 од 18 ноември 1954 година („Службен весник на НРМ“, бр. 37/54), по точка г) се додава нова точка д) која гласи:

д) „Фонд за сопствено учество во станбена изградба“.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

ИС бр. 208
25 ноември 1957 година
Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Васил Горгов, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

197.

На основа член 13 став 2 од Законот за органите на управата во Народна Република

Македонија, Извршниот совет го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ ЗА ПРО-
СВЕТА И КУЛТУРА НА НРМ

1. Се разрешува од должноста претседател на Советот за просвета и култура на НРМ МАЛЕСКИ ВЛАДО, член на Извршниот совет на НРМ.

2. За нов претседател на Советот за просвета и култура на НРМ се именува ЧАШУЛЕ КОЛЕ, писател.

3. Ова решение влегува во сила веднаш.

ИС бр. 193
20 ноември 1957 година
Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Васил Горгов, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

198.

На основа член 6 став 1 од Законот за управните школи, Извршниот совет го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ НА
УПРАВНАТА ШКОЛА — СКОПЈЕ

1. Се разрешува од должноста претседател на Советот на Управната школа во Скопје ГОРГОВ ВАСИЛ, секретар на Извршниот совет на НРМ

2. За нов претседател на Советот на Управната школа во Скопје се именува МИЦАЈКОВ МИТО, Државен секретар за внатрешни работи на НРМ.

3. Ова решение влегува во сила веднаш.

ИС бр. 449/1
20 ноември 1957 година
Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Васил Горгов, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

Огласен дел

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Патен лист за странство бр. 3069 од 16-XI-1957 год., издаден од СВР — Скопје на Таир Елмазов Кадриевски, с. Д. Коњаре — Скопско. (1714)

Патен лист бр. 3068 од 16-XI-1957 год., издаден од СВР — Скопје на Радије Т. Кадриова, с. Д. Коњаре — Скопско. (1715)

ЛИКВИДАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 433, на страна 1180 е запишано следното: Столаро-ковачката коларска задруга „Вардар“, Ѓорче Петров, е ставена во редовна ликвидација согласно решението на НО на општината — Ѓорче Петров, бр. 9959 од 29-XII-1956 год.

Со решението на НО на општината — Ѓорче Петров, бр. 9950 од 29-XII-1956 год. за членови на ликвидационата управа се назначени следните лица: Никола Тунцовски, претседател на ликвидационата управа, Панче Трпевски и Борис Трајковски, службеници на Општинскиот народен одбор, за членови.

Задругата ќе ја потпишува претседателот Никола Тунцовски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 171/57. (333)

Со решението на Народниот одбор на општината — Радовиш, бр. 16016 од 23-VIII-1957 год. Кондурациско сарачката задруга „Борис Кидрич“, Радовиш, е ставена во редовна ликвидација.

Се покануваат сите поверители, односно должници на задругата да во срок од 30 дена постапат во смисла на чл. 17 став 2 од Уредбата за престанок на работата, во противно книговодствената состојба ќе се смета за исправна.

Од Ликвидационата комисија (1182)

На основа решението на Народниот одбор на Битолска околија, бр. 12576 од 24-VIII-1957 год. Касапското колбасичарско претпријатие „Морихово“, — Битола е ставено во ликвидација.

Се покануваат должниците и поверителите на претпријатието да ги уплатат своите долгови, односно да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во противно Ликвидационата комисија нема да признава никакви потражувања, а долговите ќе ги наплатува преку Стопанскиот суд.

Од Ликвидационата комисија (1186)

На основа решението на Народниот одбор на општината — Кавадарци бр. 11296 од 18-IX-1957 год. Кондурациската задруга „Цано Поп Ристов“ — Кавадарци, е ставена во редовна ликвидација.

Се покануваат сите должници и поверители на задругата да ги измират своите долгови, односно да ги пријават своите побарувања во срок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во противно по истекот на горниот срок Ликвидационата комисија нема да признава никакви побарувања, а должниците ќе бидат дадени на Стопанскиот суд.

Од Ликвидационата комисија (1232)

На основа решението на Народниот одбор на општината — Гевгелија, бр. 4974 од 16-X-1957 год.

Услужното земјоделско машинско претпријатие „Уземп“ — Гевгелија е ставено во ликвидација.

Се покануваат сите должници во срок од 30 дена од објавувањето на огласот да ги уплатат своите долгови во полза на текуштата сметка бр. 879-T-395 кај Народната банка — Гевгелија на Ликвидационата управа за ликвидација на „Уземп“, а поверителите да ги пријават своите потражувања до Ликвидационата управа. По истекот на горниот срок нема да се признаваат никакви рекламации, и за исправна ќе се смета книговодствената состојба на претпријатието. Спрема должниците ќе се покрене законско правна постапка.

Од Ликвидационата комисија (1369)

ЗАГУБЕН ПЕЧАТ

Загубениот округли печат на Земјоделската задруга „Козара“, с. Мирковце — Скопско, под назив: „Земјоделска задруга „Козара“, с. Мирковце — Скопско“, се огласува за неважен. (1589)

СОДРЖИНА

Страна

- | | |
|--|-----|
| 190. Одлука за усогласување на одредбите на управната постапка од републичките закони за општата управна постапка — — — | 641 |
| 191. Уредба за усогласување на одредбите за управната постапка од прописите на бившата Влада на НРМ, Извршниот совет, републичките совети и републичките органи на управата со Законот за општата управна постапка — — — — — | 643 |
| 192. Решение за дополнување на Решението за прогласување на Заводот за овоштарство во Скопје за установа со самостојно финансирање — — — — — | 646 |
| 193. Решение за дополнување на Решението за прогласување на Земјоделскиот испитателен институт во Скопје за установа со самостојно финансирање — — — — — | 646 |
| 194. Решение за дополнување на Решението за Земската ергела „11 октомври“ во с. Гнеотино — Битолска околија — — — — — | 646 |
| 195. Решение за дополнување на Решението за прогласување Рибарската станица за научно-истражување на рибарството во Скопје за установа со самостојно финансирање — — — — — | 647 |
| 196. Решение за дополнување на Решението за преминување на Институтот за тутун во Прилеп на послување како установа со самостојно финансирање — — — — — | 647 |
| 197. Решение за разрешување и именување претседател на Советот за просвета и култура на НРМ — — — — — | 647 |
| 198. Решение за разрешување и именување претседател на Советот на Управната школа — Скопје — — — — — | 647 |